

Службен весник

на Република Македонија

Број 58

19 мај 2017, петок

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1129. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на полагање на стручниот испит за оспособеност за извршување на работи на техничкиот преглед, формата и содржината на образецот на уверението за положен испит, начинот на работа на комисијата за спроведување на стручниот испит и програмата за полагање на стручниот испит, како и начинот на водење на евиденцијата за спроведените стручни испити од страна на комисијата.....	2	1133. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	5
1130. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	4	1134. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	5
1131. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	4	1135. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	5
1132. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	5	1136. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	6
		1137. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	6
		1138. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	6
		1139. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	6
		1140. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	6

	Стр.		Стр.
1141. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	7	1147. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	8
1142. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	7	1148. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	8
1143. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	7	1149. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	11
1144. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	7	1150. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	11
1145. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	8	Огласен дел.....	1-84
1146. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	8		

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1129.

Врз основа на член 67 став (1) алинеја 5 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15 и 39/16), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА ТЕХНИЧКИОТ ПРЕГЛЕД, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ, НАЧИНОТ НА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ И ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНИТЕ СТРУЧНИ ИСПИТИ ОД СТРАНА НА КОМИСИЈАТА

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката на полагање на стручниот испит за оспособеност за извршување на работи на техничкиот преглед, формата и содржината на образецот на уверението за положен испит, начинот на работа на комисијата за спроведување на стручниот испит и програмата за полагање на стручниот испит, како и начинот на водење на евиденцијата за спроведените стручни испити од страна на комисијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/09, 54/10 и 58/13), членот 3 се менува и гласи:
„Стручниот испит се спроведува писмено по електронски пат со одговарање на определен број на прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.“.

Член 2

Членот 5 се менува и гласи:
„Кандидатот го пријавува полагањето на стручниот испит со поднесување писмено барање до комисијата.“

Член 3

Членот 6 се менува и гласи:
„Од страна на Комисијата, кандидатите на кои им е одобрено барањето за полагање на испитот и јавноста се информираат за времето и местото на полагање на стручниот испит, најдоцна осум дена пред полагањето на испитот, преку веб страната на Министерството за внатрешни работи и Јавниот радиодифузен сервис.“.

Член 4

Во член 8 во ставот 1 бројот „60“ се заменува со бројот „120“.
Ставот 2 се брише.

Член 5

Во член 10 во алинејата 4 сврзникот „и“ се заменува со точка.
Алинејата 5 се брише.

Член 6

Членот 11 се менува и гласи:
„Кандидатот кој не го положил стручниот испит може повторно да го полага најрано 15 дена од денот на последното неуспешно полагање.“.

Член 7

Во членот 14 зборовите: „правните лице од членот 5 на овој правилник“ се заменуваат со зборот „кандидатите“.

Член 8

Членовите 15 и 16 се бришат.

Член 9

Членот 17 се менува и гласи:
„Комисијата по спроведениот испит составува записник за секој кандидат одделно.“

Член 10

Членот 18 се брише.

Член 11

Во членот 19 зборот „прилог“ се заменува со зборовите: „прилог бр. 2“.

Член 12

Членот 20 се менува и гласи:
„Програмата за полагање на стручниот испит ја сочинуваат прашања од следните области:

- I. возила;
- II. технички преглед на возила и
- III. познавање на возила (моторни возила, техничка експлоатација и одржување на моторни возила и др.).“

Член 13

Прилогот бр. 2 се заменува со нов Прилог бр. 2, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1.1-31185/1
9 мај 2017 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
д-р **Агим Нухиу**, с.р.

Прилог бр. 2

ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ

I. ВОЗИЛА

1. Закон за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15 и 39/16)

- Општи одредби;
- Услови за пуштање на пазар и почеток на користење на производителите;
- Техничка исправност на возилата;
- Услови за извршување на работи и
- Надзор.

2. Поблиски прописи за :

- техничките барања за одделни категории на возила, нивните системи, составни делови, самостојни технички единици и опрема, димензиите, вкупни маси и осно оптоварување, како и техничките барања за единечни возила;
- задолжителна опрема на возилото, велосипедот и запрежното возило за безбедно учество во сообраќајот на патиштата, како и на трактори за безбедно извршување на земјоделски, односно шумски работи;
- посебни технички барања на возилата со кои се превезуваат група на деца;

- барања што треба да ги исполнуваат возилата за да бидат технички исправни, како и за начинот и постапката за вршење на технички прегледи;
- промени на возилата што не значат преправка и поправка и начинот на нивното евидентирање;
- начинот и постапката на извршување на прегледот на техничката исправност на возилата со кои се извршува превоз во сообраќајот на патиштата;
- начинот и постапката за издавање на доказ и
- формата, содржината квалитетот и начинот на поставување на налепницата за извршена регистрација на возилото.

II. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА

1. Каналска дигалка;
 - видови на каналски дигалки и
 - ракување со каналски дигалки.
2. Уред за мерење на слободниот од на тркалото (воланот) од управувачот и
 - ракување и мерење со уредот;
3. Уред за контрола на насоченоста на светлата и проверка на јачината на светлосниот сноб;
 - видови на уреди и принцип на работа и
 - ракување и мерење со уредот.
4. Уред за мерење на волуменскиот процентна јаглен монооксид во издувните гасови на возилата со бензиски мотор:
 - видови на уреди;
 - принцип на работа и
 - ракување и мерење со уредот.
5. Уред за проверка на исправноста на елементите од системот за еластично потпирање:
 - видови на уреди и принцип на работа и
 - ракување и мерење со уредот.
6. Уред за мерење на бучавата што ја емитуваат возилата:
 - ракување и мерење со уредот;
7. Мерач на длабочината на шарките:
 - ракување и мерење со уредот
8. Уред за мерење на зачаденоста на издувните гасови од возила со дизел мотор:
 - принцип на работа со уредот;
 - ракување и мерење со уредот.
9. Уред за контрола на геометријата на управувачкиот механизам-наклон, затур и насочување:
 - принцип на работа со уредот;
 - ракување и мерење со уредот.
10. Уред за мерење на силата на кочењето на обемот на тркалата од иста оска:
 - видови на уреди и принципи на нивна работа;
 - ракување и мерење со уредот.
11. Уред за мерење на силата на командата на работната и помошната кочница :
 - принцип на работа со уредот;
 - ракување и мерење со уредот.
12. Рачен прибор и алат.

III. ПОЗНАВАЊЕ НА ВОЗИЛА (МОТОРНИ ВОЗИЛА, ТЕХНИЧКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА И ДР.)

1. Дефиниција и поделба на моторните и приклучните возила
2. Опис на моторно возило

3. Мотор (класификација на моторите со внатрешно согорување и главни делови на моторот)

4. Напојување на моторот со течно гориво

5. Преносен механизам:

- спојка;
- менувач;
- зглобен пренос;
- кардански зглоб;
- други зглобови;
- мостови кај моторни возилата;
- погонски мост и
- диференцијал

6. Пружини

7. Амортизери

8. Тркало на возилото:

- диск;
- наплата;
- пневматици;
- димензии и ознаки на пневматиците;
- пневматици без внатрешни гуми – тубелес;
- регулирање на предните тркала;
- трага на тркалата;
- нагиб на тркалата;
- затур на тркалата;
- уред за централно регулирање на притисокот на воздухот во пневматиците.

9. Уред за управување:

- опис и улога на главните делови;
- преносник на управувачот;
- преносник со серво уред;
- хидроуличен серво управувач;
- пневматски серво управувач и
- преносен механизам за управувачот.

10. Уред за кочење:

- сопирачки;
- механички кочници;
- механичка помошна кочница;
- хидраулични кочници;
- пневматски кочници;
- манометар;
- серво кочници;
- механички серво кочници;
- хидро – пневматски серво кочници и
- хидро – вакуумски кочници.

11. Уред за одредување на согорените гасови:

- издувни гасови;
- бучавост кај возилата;
- 12. светлосни и светлосно сигнални уреди:
- светлосни уреди за осветлување на патот;
- светла (фарови);
- регулирање на светлата;
- останати светла за осветлување на патот;
- светлосни уреди за означување на возилото;
- позициони светлата;

- светла за регистарската таблица;

- габаритни светла;

- останати светла;

- светлосно-сигнални уреди;

- покажувачи на правци;

- стоп светла;

- внатрешни светла за осветлување;

- внатрешни светла за сигнализација;

- помошно светло и

- светлосно-рефлектирачка опрема.

13. Останати уреди на моторното возило:

- осигурувачи;
- брзиномер со патомер;
- тахограм;
- уреди кои овозможуваат нормална видливост;
- ветробранско стакло;
- уред за бришење на ветробран;
- уред за перење на ветробранот;
- уред за одмрзнување и одмаглување на ветробранот;
- возачки огледала.
- 14: Опрема на возилата:
- брави на возилото;
- сигурносни појаси;
- зимска опрема на возилото;
- влечен уред на возилото;
- апарат за гасење на пожар;
- знак за означување на сопрено возило на коловозот (триаголник);
- кутија за прва помош.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1130.

Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за полагање на посебен стручен испит за работа со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 28.4.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Ванѓа Тимова Едрениќ од Струмица ги исполнува условите за полагање на стручен испит за работа со хартии од вредност со пријавување на 16-тата обука за работа со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 09-60
28 април 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
по овластување на Претседател
Комисионер,
Милаим Ајдини, с.р.

1131.

Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за полагање на посебен стручен испит за работа со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 28.4.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Драган Лазоски од Прилеп ги исполнува условите за полагање на стручен испит за работа со хартии од вредност со пријавување на 16-тата обука за работа со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

<p>Бр. УП1 09-61 28 април 2017 година Скопје</p>	<p>Комисија за хартии од вредност на Република Македонија по овластување на Претседател Комисионер, Милаим Ајдини, с.р.</p>
--	--

1132.

Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за полагање на посебен стручен испит за работа со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 28.4.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Ивица Додевски од Куманово ги исполнува условите за полагање на стручен испит за работа со хартии од вредност со пријавување на 16-тата обука за работа со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

<p>Бр. УП1 09-62 28 април 2017 година Скопје</p>	<p>Комисија за хартии од вредност на Република Македонија по овластување на Претседател Комисионер, Милаим Ајдини, с.р.</p>
--	--

1133.

Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за полагање на посебен стручен испит за работа со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 28.4.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Игор Бојковски од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за работа со хартии од вредност со пријавување на 16-тата обука за работа со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

<p>Бр. УП1 09-63 28 април 2017 година Скопје</p>	<p>Комисија за хартии од вредност на Република Македонија по овластување на Претседател Комисионер, Милаим Ајдини, с.р.</p>
--	--

1134.

Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за полагање на посебен стручен испит за работа со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 28.4.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Марија Лира од Берово ги исполнува условите за полагање на стручен испит за работа со хартии од вредност со пријавување на 16-тата обука за работа со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

<p>Бр. УП1 09-64 28 април 2017 година Скопје</p>	<p>Комисија за хартии од вредност на Република Македонија по овластување на Претседател Комисионер, Милаим Ајдини, с.р.</p>
--	--

1135.

Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за полагање на посебен стручен испит за работа со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 28.4.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Соња Велкова од Струмица ги исполнува условите за полагање на стручен испит за работа со хартии од вредност со пријавување на 16-тата обука за работа со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

<p>Бр. УП1 09-65 28 април 2017 година Скопје</p>	<p>Комисија за хартии од вредност на Република Македонија по овластување на Претседател Комисионер, Милаим Ајдини, с.р.</p>
--	--

1136.

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 28.4.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Агон Ајрула од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 6-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 09-74
28 април 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
по овластување на Претседател
Комисионер,
Милаим Ајдини, с.р.

1137.

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 28.4.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Александар Живковиќ од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 6-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 09-75
28 април 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
по овластување на Претседател
Комисионер,
Милаим Ајдини, с.р.

1138.

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен

стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 28.4.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Владимир Петрески од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 6-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 09-76
28 април 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
по овластување на Претседател
Комисионер,
Милаим Ајдини, с.р.

1139.

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 28.4.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Горан Мојаноски од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 6-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 09-77
28 април 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
по овластување на Претседател
Комисионер,
Милаим Ајдини, с.р.

1140.

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 28.4.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Ивица Додевски од Куманово ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 6-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 09-78
28 април 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
по овластување на Претседател
Комисионер,
Милаим Ајдини, с.р.

1141.

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 28.4.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Елисавета Поповиќ од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 6-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 09-79
28 април 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
по овластување на Претседател
Комисионер,
Милаим Ајдини, с.р.

1142.

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 28.4.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Зоран Пејчиновски од Битола ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 6-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 09-80
28 април 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
по овластување на Претседател
Комисионер,
Милаим Ајдини, с.р.

1143.

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 28.4.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Христо Кондовски од Битола ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 6-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 09-81
28 април 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
по овластување на Претседател
Комисионер,
Милаим Ајдини, с.р.

1144.

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 28.4.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Кирил Макрески од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 6-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 09-82
28 април 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
по овластување на Претседател
Комисионер,
Милаим Ајдини, с.р.

1145.

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 28.4.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Маријан Николовски од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 6-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 09-83
28 април 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
по овластување на Претседател
Комисионер,
Милаим Ајдини, с.р.

1146.

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 28.4.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Петар Андреевски од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 6-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 09-84
28 април 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
по овластување на Претседател
Комисионер,
Милаим Ајдини, с.р.

1147.

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен

стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 8.5.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Артон Лена од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 6-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 09-86
8 мај 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател
м-р **Елизабета Чингаровска, с.р.**

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****1148.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16 и член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 06/16, 53/16 и 189/16) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по Барањето за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија УП1 бр.12-59/17 од 15.5.2017 година на Друштвото за производство, трговија и услуги Н ЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, на седницата одржана на 18.5.2017 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Лиценцата на Друштвото за производство, трговија и услуги Н ЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со седиште на адреса ул. Цветан Димов бр.1/7 Кавадарци, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектрана МХЕЦ „Бошавица“ издадена со Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12-59/17 од 11.5.2017 година, („Службен весник на РМ“ бр. 57/17) влегува во сила.

2. Лиценцата е Прилог 1 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 12-59/17
18 мај 2017 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, с.р.

Прилог 1**ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****1. Име и седиштето на носителот на лиценцата**

Друштвото за производство, трговија и услуги Н ЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со седиште на адреса ул. Цветан Димов бр.1/7 Кавадарци

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ - 293.01.1/17

4. Датум на издавање на лиценцата

18.5.2017 година

5. Датум на важење на лиценцата

18.5.2052 година

6. Број на деловниот субјект – 6942024**7. Единствен даночен број – 4011014511233****8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Бошавица“ на КП бр. 947/4, КП бр.947/2, КП бр.947/3, КП бр.949/2, КП бр.950/2, КП бр.951/2, КП бр.952/2, КП бр.953/2, КП бр.961/3, КП бр.982/2 КО Бесвица општина Демир Капија.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштитата на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;
- ги почитува, Правилата за пазар на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕРСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за услогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);
2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:
 - биланс на состојба и биланс на успех,
 - извештај за промените во главнината,
 - извештај за паричните текови,
 - применетите сметководствени политики, и
 - други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. преземени мерки во текот на претходната година за:
 - заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,

- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
- 4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
- 5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
- 6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;
- 7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
- 8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
- 9. преземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ Бошавица

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ Бошавица;

2. општи податоци:

- година на почеток на градба - 2017 година,
- година на завршеток на градба - 2017 година,
- година на почеток на работа - 2017 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 40 години.

3. податоци за турбините:

- тип, производител и номинални податоци – Францис хоризонтални;

- Номинални податоци:
- Моќност: 274+688 kW,
- Номинален проток: 0,8+2,2 m³/s,
- Номинален нето пад: 33
- Номинална брзина: 1000 RPM

4. Податоци за генераторите:

- Номинални податоци:
- Моќност привидна: 310+780 kVA,
- Моќност активна: 279+702 kW,
- Номинален напон: 0,4 kV,
- Номинална брзина: 1000 RPM
- Номинален фактор на моќност: 0,8

5. Податоци за трансформатор:

- Номинални податоци:
- Моќност привидна: 1.250 kVA,
- Номинален напон: 10(20)/0,4, kV/kV

1149.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), и член 10, став 5 од

Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за проектирање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје, на ден 16.5.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ ЗРНОВСКА РЕКА“ со реф.бр. 351, УП1 бр.08-19/13 од 8.5.2013 година, на Друштвото за проектирање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје, се продолжува до 20.7.2017 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-19/13
16 мај 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1150.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), и член 10, став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, на ден 16.5.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр. 123, УП1 бр. 08-35/15 од 8.4.2015 година, на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, се продолжува до 23.6.2018 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-35/15
16 мај 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2017058